

К у к е н р е д

ООУ „Климент Охридски“ Миравци

- ❖ Учениците се должни да бидат во училиштето најкасно десет минути пред започнување на првиот час;
- ❖ Придружување на учениците до училницата е дозволено само на родител/ старател на ученик од прво одделение или ученик со посебни образовни потреби;
- ❖ Наставата , односно првиот час започнуваат во 08:00 часот и се изведува во една смена за учениците од I до IX одделение;
- ❖ Упаѓање во други училници за време на часовите од страна на учениците е дозволено само со одобрување на наставник, педагог, директор...;
- ❖ Упаѓање во училниците од надворешни лица, особено додека трае часот, се забранува освен со одобрение на директорот;
- ❖ Учениците се должни да се подготвуваат вредно и максимално за секој час, на часовите активно да работат, согласно своите способности;
- ❖ Ученикот не смее да ја напушта училницата додека трае часот, освен со дозвола на наставникот;
- ❖ Ученикот не смее намерно да го оштетува училишниот имот, а за секоја настаната штета, трошоците ги сноси родителот;
- ❖ Ученикот е должен да биде културен со сите ученици и вработени во училиштето;
- ❖ Ученикот е должен сите свои потреби да ги подмирува за време на одморите;
- ❖ Учениците својата ужинка ја јадат во трпезарија или надвор од училиштето;
- ❖ Отпадокот да се фрла исклучиво во кантите и во корпите за отпадоци;
- ❖ Се забранува секакво викање, трчање и агресивно однесување на учениците во училиштето;
- ❖ Ученикот е должен пристојно да е облечен додека е во училиштето и достоинствено да го претставува кога е надвор од него;
- ❖ За секое продолжено непочитување на куќниот ред ученикот може да биде казнет со: укор, усна опомена, писмена опомена, намалување на поведение, префрлување во друга паралелка, префрлување во друго училиште;
- ❖ Учениците кои се истакнуваат со своето знаење и поведение и кои придонесуваат кон подигнување на угледот на училиштето во локалната средина и пошироко, се наградуваат со: пофалници, дипломи, книги, ученички прибор и др.;
- ❖ Учениците кои продолжено не го почитуваат куќниот ред или се истакнуваат со своето знаење и поведение, јавно се истакнуваат првин на наставнички совет, потоа пред сите ученици еднаш до два пати во годината;
- ❖ Во месец мај се истакнува најдобриот меѓу најдобрите ученици – првенецот на генерацијата !

Директор:

(Марија Костадинова)